



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ
ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ ЗА 2020 ГОДИНА
СМЕТКА НА ПРИХОДИ НА БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ (930)**

01 2021 07 04/3

Скопје, декември 2021

СОДРЖИНА

Опис	Страна
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР	1 - 5
Финансиски извештаи за 2020 година	
Биланс на приходи и расходи	6
Биланс на состојба	7
Сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи	
Вовед	8
Сметководствени политики	8 - 10
Образложенија кон финансиските извештаи	10 - 12

ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
СМЕТКА НА ПРИХОДИ НА БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ (930)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Кратенки користени во извештајот:

РСМ-Република Северна Македонија



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

Број: 13-178/14
Датум: 13.12.2021

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Општина Студеничани, сметка на приходи на буџет на дотации (930) за 2020 година.

Со извршената ревизија за 2020 година изразивме мислење без резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи за 2020 година.

Извршена е ревизија за 2016 година и издаден е извештај за финансиските извештаи со ревизија на усогласеност на Општина Студеничани, сметка на приходи на буџет на дотации (930) во кој е изразено мислење без резерва.

На оваа сметка се евидентирани трансфери од централната власт по основ на блок дотации од областа на образованието.

Во делот Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет, ревизијата истакнува дека иако на сметката на приходи на буџет на дотации (930) на 31.12.2020 година има неискористени средства од корисниците на блок дотации во износ од 2.929 илјади денари, Советот нема донесено Одлука за пренос на овие средства на сметката на основен буџет, поради неизмирени обврски на крајот на годината на основните училишта кои се финансираат со средствата од блок дотациите.

Од страна на одговорното лице на Општина Студеничани не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор

1

ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
СМЕТКА НА ПРИХОДИ НА БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ (930)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

1. Вовед

- 1.1 Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна 6 и 7 заедно со ревизија на усогласеност на Општина Студеничани, сметка на приходи на буџет на дотации (930) кои се состојат од Биланс на состојба на ден 31 декември 2020 година, Биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум, преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон финансиските извештаи.
- 1.2 Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државна ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2021 година, согласно член 23 од Законот за државна ревизија.
- 1.3 Извршена е ревизија и издаден извештај за финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Општина Студеничани, сметка на приходи на буџет на дотации (930) за 2016 година, во кој е изразено мислење без резерва.
- 1.4 Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на градоначалникот на општината:
- Азем Садики, градоначалник на Општина Студеничани од 03.11.2017 година.

Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Градоначалникот е исто така одговорен за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

- 1.5 Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор

2

ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
СМЕТКА НА ПРИХОДИ НА БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ (930)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

докази за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали се резултат на измами или грешки.

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на користените сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

2. Цел, заснованост и период на вршење на ревизијата

2.1 Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради измама или грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор

3

ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
СМЕТКА НА ПРИХОДИ НА БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ (930)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

- 2.2 Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Северна Македонија.
- 2.3 Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 01.07.2021 година до 10.09.2021 година, кај Општина Студеничани, од тим на Државниот завод за ревизија.
3. Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на ревизија на ден на 28.09.2021 година.

Од страна на одговорното лице на Општина Студеничани не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор бр.13-178/10 од 28.10.2021 година.

4. Ревизорско мислење

Мислење за финансиски извештаи

Според наше мислење финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на сметката на приходи на буџет на дотации (930) на Општина Студеничани на ден 31 декември 2020 година како и резултатите на финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

Мислење за усогласеност со закони и прописи

Мислење за усогласеност на активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики, по корисници, се изразува во ревизорските извештаи при ревизија на финансиските извештаи на соодветниот корисник на наменски дотации.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор

4

ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
СМЕТКА НА ПРИХОДИ НА БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ (930)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

5. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет

Со член 22 – а од Законот за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа¹ е предвидено, доколку на крајот на фискалната година општините имаат остварено вишоци на сметките за блок дотации од Буџетот на РСМ, а притоа јавните установи кои се финансираат од блок дотацијата немаат неизмирени обврски, општината со Одлука на Совет овие средства може да ги префрли на сметката на основниот буџет за финансирање на нејзините надлежности или на посебна наменска сметка за финансирање на конкретен проект или активност, по претходно обезбедена согласност од Владата на РСМ.

На сметката на приходи на буџет на дотации (930) на општината на 31.12.2020 година има неискористени средства од корисниците на блок дотации во износ од 2.929 илјади денари, односно 2% од вкупните приходи на оваа сметка. Советот нема донесено Одлука за пренос на овие средства на сметката на основен буџет, односно не ја искористил законски предвидената можност од причина што јавните установи (основните училишта) кои се финансираат со средствата од овие блок дотации на крајот на годината имаат неизмирени тековни обврски во вкупен износ од 4.955 илјади денари².

¹ Службен весник на Република Северна Македонија, бр.77 од 6.4.2021 година

² ОУ „Мустафа Кемал Ататурк“ неизмирени обврски во износ 1.276 илјади денари, ОУ „Алија Авдовиќ“ неизмирени обврски во износ 1.959 илјади денари и ОУ „Наим Фрашери“ неизмирени обврски во износ од 1.720 илјади денари

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор

5

ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
СМЕТКА НА ПРИХОДИ НА БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ (930)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ				
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 ГОДИНА				
				во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2020	2019	
Приходи				
Неданочни приходи		0	33	
Трансфери и донации	3.1.	141.557	125.696	
Вкупно приходи		141.557	125.729	
Расходи				
Тековни расходи				
Плати, наемнини и надомести	3.2.1.	129.381	110.139	
Стоки и услуги	3.2.2.	8.780	12.959	
Субвенции и трансфери	3.2.3.	467	946	
Вкупно тековни расходи		138.628	124.044	
Вкупно расходи		138.628	124.044	
Суфицит (вишок) на приходи		2.929	1.685	

Ревизорски тим:

1. _____
 2. _____

Овластен државен ревизор

6

ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
СМЕТКА НА ПРИХОДИ НА БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ (930)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА 31.12.2020 ГОДИНА				
				во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2020	2019	
Актива				
Тековни средства				
Парични средства	4.1.1.	2.929	1.685	
Вкупно тековни средства		2.929	1.685	
Вкупна актива		2.929	1.685	
Пасива				
Тековни обврски				
Пасивни временски разграничувања	4.2.1.	2.929	1.685	
Вкупно краткорочни обврски		2.929	1.685	
Вкупна пасива		2.929	1.685	

Ревизорски тим:

1. _____
 2. _____

Овластен државен ревизор

7